

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 24

Вторник, 01 септември 2020 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Совет на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
308. Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места во администрацијата на Општина Струмица, согласно Годишниот план за вработување за 2021 година	5	314. Заклучок за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Струмица гас“ Струмица за 2021 година	8
309. Решение за констатирање престанок на мандат на член на Советот на Општина Струмица	5	315. Заклучок за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работно место - замена на привремено отсутен вработен во ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица	8
310. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2021 година	6	316. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2019 година	9
311. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ Струмица за 2021 година	6	317. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на СОУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2019 година	9
312. Заклучок за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ Струмица за 2021 година	7	318. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2019 година	9
313. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица за 2021 година	7	319. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2019 година	10

320. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2019 година	10	337. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година	18
321. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2019 година	11	338. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2019/2020 година	18
322. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2019 година	11	339. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица, во учебната 2020/2021 година	19
323. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2019 година	12	340. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2019/2020 година	19
324. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2019 година	12	341. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година	20
325. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2019 година	13	342. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година	20
326. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2019 година	13	343. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш, во учебната 2019/2020 година	21
327. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениново за 2019 година	13	344. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година	21
328. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2019 година	14	345. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино, во учебната 2020/2021 година	22
329. Заклучок за усвојување на Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2019 година	14	346. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2019/2020 година ...	22
330. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ за 2019 година	15	347. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле, во учебната 2020/2021 година	22
331. Заклучок за усвојување на Годишна завршна сметка на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ за 2019 година	15	348. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениново во учебната 2019/2020 година со Извештај за самоевалуација ...	23
332. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2019 година	16	349. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениново во учебната 2020/2021 година	23
333. Заклучок за усвојување на Завршни сметки на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2019 година	16	350. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната 2019/2020 година	24
334. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2019/2020 година	16	351. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната 2020/2021 година	24
335. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година	17	352. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ООМУ „Боро Џони“ Струмица во учебната 2019/2020 година	25
336. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2019/2020 година	17	353. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООМУ „Боро Џони“ Струмица, во учебната 2020/2021 година .	25

[illegible]

- | | |
|---|--|
| <p>374. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино, во учебната 2020/ 2021 година 37</p> <p>375. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино, во учебната 2020/ 2021 година 38</p> <p>376. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино, во учебната 2020/ 2021 година 38</p> <p>377. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино, во учебната 2020/ 2021 година 39</p> <p>378. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле, во учебната 2020/ 2021 година 39</p> <p>379. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле, во учебната 2020/ 2021 година 40</p> <p>380. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле, во учебната 2020/ 2021 година 41</p> | <p>381. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково, во учебната 2020/ 2021 година 41</p> <p>382. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково, во учебната 2020/ 2021 година 42</p> <p>383. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково, во учебната 2020/ 2021 година 42</p> <p>384. Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково, во учебната 2020/ 2021 година 43</p> <p>385. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2020 година 43</p> <p>386. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2020 година 44</p> |
|---|--|

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2021 година

Се објавува Одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4958/2
01.09.2020 год.
Ст р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

308.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе:

О д л у к а

за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2021 година

Член 1

Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2021 година број 09-4831/2 од 20.08.2020 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4958/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за констатирање престанок на мандат на член на Советот на општина Струмица

Се објавува Решението за констатирање престанок на мандат на член на Советот на општина Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4956/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

309.

Врз основа на член 46 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 8 став 2, член 155 и член 155-а од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19, „Службен весник на Република Северна Македонија“ 98/19 и 42/20), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Р е ш е н и е

за констатирање престанок на мандат на член на Советот на општина Струмица

1. Се констатира престанок на мандатот на членот на Советот на општина Струмица, Ели Панова, сметано од 04.08.2020 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4956/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година во Општинската администрација на општина Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година во Општинската администрација на општина Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4957/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

310.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година во Општинската администрација на општина Струмица

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година во Општинската администрација на општина Струмица број 09-4831/2 од 20.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4957/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ за 2021 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ за 2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4959/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

311.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта - Струмица за 2021 година

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ за 2021 година број 01-528/1 од 17.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4959/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП „Паркиралишта - Струмица“

Се објавува Заклучокот за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП „Паркиралишта - Струмица“, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-49602 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

312.

Врз основа на член 37-е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/12, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП “Паркиралишта – Струмица”

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ број 01-528/1 од 17.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4960/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ за 2021 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ за 2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4961/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

313.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 2021 година

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 2021 година, број 04-390/1 од 18.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4961/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2021 година на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2021 година на ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4962/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

314.

Врз основа на член 37-е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/12, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2021 година на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2021 година на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица број 04-390/1 од 18.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4962/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места – замена на привремено отсутен вработен во ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места – замена на привремено отсутен вработен во ЈПЕД „Струмица -гас“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4963/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

315.

Врз основа на член 37-е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/12, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места – замена на привремено отсутен вработен во ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места – замена на привремено отсутен вработен во ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4963/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2019 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр. 09-4964/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

316.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4964/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансов извештај
на СОУД „Димитар Влахов“ Струмица за
2019 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр. 09-4965/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

317.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,

1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУД „Димитар
Влахов“ Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4965/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансов извештај
на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2019
година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр. 09-4966/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

318.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола Карев“
Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4966/1 Совет на општина Струмица
 31.08.2020 год. Претседател,
 Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2019 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4967/2 Општина Струмица
 01.09.2020 год. Градоначалник,
 Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

319.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“
Вељуса за 2019 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4967/1 Совет на општина Струмица
 31.08.2020 год. Претседател,
 Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр. 09-4968/2 Општина Струмица
 01.09.2020 год. Градоначалник,
 Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

320.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2019 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4968/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр. 09-4969/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

321.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4969/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр. 09-4970/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

322.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4970/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансов извештај
на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2019
година

Се објавува Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансов извештај
на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2019
година, донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 27.08.2020
година.

Бр. 09-4971/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

323.

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к **за усвојување на Годишната сметка со** **финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“** **Струмица за 2019 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.

Бр.08-4971/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансов извештај
на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2019
година

Се објавува Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансов извештај
на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2019

година, донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 27.08.2020
година.

Бр. 09-4972/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

324.

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к **за усвојување на Годишната сметка со** **финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“** **Струмица за 2019 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“
Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.

Бр. 08-4972/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансов извештај
на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2019
година

Се објавува Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансов извештај
на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2019
година, донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 27.08.2020
година.

Бр. 09-4973/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

325.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

**за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“
Муртино за 2019 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4973/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр. 09-4974/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

326.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

**за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме Груев“
Куклиш за 2019 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4974/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр. 09-4975/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

327.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

**за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“
Просениково за 2019 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4975/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр. 09-4976/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

328.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4976/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр. 09-4977/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

329.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4977/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучок за усвојување на
Годишниот извештај за работа на
ЛУБ„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2019
година

Се објавува Заклучок за усвојување на
Годишниот извештај за работа на ЛУБ„Благој
Јанков Мучето“ Струмица за 2019 година,
донесен на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4978/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

330.

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана на
27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

**за усвојување на Годишниот извештај за
работа на ЛУБ„Благој Јанков
Мучето“ Струмица за 2019 година**

1. Се усвојува Годишниот извештај за
работа на ЛУБ „Благој Јанков
Мучето“ Струмица за 2019 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4978/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја
3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучок за усвојување на
Годишната завршна сметка на ЛУБ„Благој
Јанков Мучето“ Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучок за усвојување на
Годишната завршна сметка на ЛУБ„Благој
Јанков Мучето“ Струмица за 2019 година,

донесен на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4979/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

331.

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана на
27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

**за усвојување Годишната завршна сметка
на ЛУБ„Благој Јанков Мучето“ Струмица за
2019 година**

1. Се усвојува Годишната завршна
сметка на ЛУБ „Благој Јанков
Мучето“ Струмица за 2019 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4979/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја
3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на Дом за деца и
млади„Благој Мучето“ Струмица за 2019
година

Се објавува Заклучок за усвојување на
Извештајот за работа на Дом за деца и
млади„Благој Мучето“ Струмица за 2019
година, донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 27.08.2020
година.

Бр.09-4980/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

332.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2019 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4980/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19)), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучок за усвојување на Завршните сметки на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Завршните сметки на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4981/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

333.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Завршните сметки на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2019 година

1. Се усвојуваат Завршните сметки на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2019 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4981/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4982/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

334.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната

2019/2020 година, бр 03-181/1 од 14.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4982/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4983/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

335.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за учебната 2020/2021 година, бр. 01-182/1 од 14.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4983/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4984/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

336.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2019/2020 година, бр. 01-285/1 од 14.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4984/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4985/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

337.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок
за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“
Струмица за учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за учебната 2020/2021 година, бр. 01-284/1 од 14.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4985/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4986/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

338.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок
за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2019/2020 година, бр. 01-338/1 од 14.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4986/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4987/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

339.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за учебната 2020/2021 година, предложена од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 09-335/3 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4987/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4988/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

340.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2019/2020 година, бр. 01-357/1 од 14.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4988/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на
Годишната програма за работа на ООУ
„Сандо Масев“ Струмица за учебната
2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување
на Годишната програма за работа на ООУ
„Сандо Масев“ Струмица за учебната
2020/2021 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
27.08.2020 година.

Бр.09-4989/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

341.

Врз основа на член 108 од Законот за
основното образование („Сл. весник на РСМ
бр. 161/19), член 36 став 1 точка 6 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
став 1 точка 29 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за
учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за
работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за
учебната 2020/2021 година, бр. 01-356/1 од
14.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.

Бр.08-4989/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја
3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на
Извештајот за работа на ООУ „Даме Груев“
Куклиш во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување
на Извештајот за работа на ООУ „Даме Груев“
Куклиш во учебната 2019/2020 година,
донесен на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4990/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

342.

Врз основа на член 108 од Законот за
основното образование („Сл. весник на РСМ
бр. 161/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
став 1 точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работа на
ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната
2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на
ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната
2019/2020 година, бр. 01-210/1 од 11.08.2020
година;

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4990/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја
3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4991/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

343.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за учебната 2020/2021 година, бр. 01-209/1 од 11.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4991/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Маршал

Тито“ Муртино во учебната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4992/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

344.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2019/2020 година бр. 01-220/1 од 07.07.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4992/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4993/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

345.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за учебната 2020/2021 година бр. 01 – 261/1 од 14.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4993/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4994/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

346.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20

став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2019/2020 година бр. 01-207/1 од 14.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4994/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле за учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4995/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

347.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина

Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Дабиле за учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле за учебната 2020/2021 година бр. 01-206/1 од 14.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4995/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на
Извештајот за работа на ООУ „Герас Цунев“
Просениково во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4996/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

348.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа на
ООУ „Герас Цунев“ Просениково во
учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за учебната 2019/2020 година бр. 01-191/9 од 14.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4996/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на
Годишната програма за работа на ООУ „Герас
Цунев“ Просениково за учебната 2020/2021
година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4997/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

349.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за учебната 2020/2021 година бр. 01-191/10 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4997/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4998/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

350.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за учебната 2019/2020 година бр. 09-120/4 од 13.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4998/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-4999/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

351.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за

учебната 2020/2021 година бр. 09-120/3 од 13.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4999/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООМУ „Боро Џони“ Струмица во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ООУ ООМУ „Боро Џони“ Струмица во учебната 2019/2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5000/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

352.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Извештајот за работа на ООМУ „Боро Џони“ Струмица во учебната 2019/2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за учебната

2019/2020 година бр. 01-98/1 од 15.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5000/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5001/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

353.

Врз основа на член 108 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Годишната програма за работа на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за учебната 2020/2021 година бр. 09-99/2 од 15.08.2020 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5001/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5002/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

354.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за реализација на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година, бр.08-146/1 од 03.07.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5002/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5003/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

355.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на

учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година, бр.08-147/1 од 03.07.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5003/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5004/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

356.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година, бр.08-147/1 од 03.07.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5004/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната

2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5005/2
01.09.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

357.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на настава во природа со учениците од
петто одделение при ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица во учебната 2020/2021
година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2019/2020 година, бр.08-149/1 од 03.07.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5005/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5006/2
01.09.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

358.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на едnodневна екскурзија со учениците од
трето одделение при ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021
година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5006/1
31.08.2020 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5007/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

359.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок

за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5007/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5008/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

360.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5008/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5009/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

361.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр.30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2020/2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5009/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во

учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5010/2
01.09.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

362.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година, бр. 08-339/1 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5010/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5011/2
01.09.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

363.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година, бр. 08-339/1 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5011/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5012/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

364.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година, бр. 08-339/4 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5012/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5013/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

365.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на настава во природа со учениците од
петто одделение при ООУ „Маршал
Тито“ Струмица во учебната 2020/2021
година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2020/2021 година, бр. 08-339/3 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5013/1 Совет на општина Струмица
 31.08.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едномесечна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едномесечна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5014/2 Општина Струмица
 01.09.2020 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

366.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-

9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на едномесечна екскурзија со учениците од
трето одделение при ООУ „Сандо
Масев“ Струмица во учебната 2020/2021
година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едномесечна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година, бр.01-358/4 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5014/1 Совет на општина Струмица
 31.08.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едномесечна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едномесечна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5015/2 Општина Струмица
 01.09.2020 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

367.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот

за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година, бр.01-358/2 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5015/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5016/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

368.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година, бр.01-358/1 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5016/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на

Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5017/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

369.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2020/2021 година, бр.01-358/3 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5017/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна

екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5018/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

370.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година, бр.01-211/1 од 11.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5018/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на

Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5019/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

371.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на дводневна екскурзија за учениците од
шесто одделение при ООУ „Даме
Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021
година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година, бр.01-212/1 од 11.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5019/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5020/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

372.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на тридневна екскурзија за учениците од
деветто одделение при ООУ „Даме
Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021
година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година, бр.01-213/1 од 11.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5020/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр.

4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5021/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

373.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2020/2021 година, бр.01-214/1 од 11.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5021/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5022/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

374.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година, бр.09-256/1 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5022/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5023/2
01.09.2020 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

375.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година, бр.09-256/1 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5023/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5024/2
01.09.2020 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

376.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година, бр.09-256/3 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5024/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение од ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение од ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5025/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

377.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение од ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на

настава во природа со учениците од петто одделение од ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2020/2021 година, бр.09-256/4 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5025/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5026/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

378.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на еднодневна екскурзија со учениците од
трето одделение при ООУ „Св. Кирил и
Методиј“ Дабиле во учебната 2020/2021
година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2020/2021 година, бр.08-208/1 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5026/1 Совет на општина Струмица
 31.08.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5027/2 Општина Струмица
 01.09.2020 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

379.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од

15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на дводневна екскурзија со учениците од
шесто одделение при ООУ „Св. Кирил и
Методиј“ Дабиле во учебната 2020/2021
година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2020/2021 година, бр.08-208/2 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5027/1 Совет на општина Струмица
 31.08.2020 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5028/2 Општина Струмица
 01.09.2020 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

380.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2020/2021 година, бр.08-208/3 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5028/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година, донесен на

седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5029/2
01.09.2020 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

381.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година, бр.08-191/16 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5029/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна

екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5030/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

382.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на дводневна екскурзија за учениците од
шесто одделение при ООУ „Герас
Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021
година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година, бр.08-191/17 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5030/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5031/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

383.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и бр. 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање позитивно мислење за
реализација на Програмата за изведување
на тридневна екскурзија за учениците од
деветто одделение при ООУ „Герас
Цунев“ Просениково
во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година, бр.08-191/18 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5031/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и

29/19) Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2020 година.

Бр.09-5032/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

384.

Врз основа на член 42 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ бр. 161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 год. и 30-9926/1 од 15.08.2017 год.), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе

Заклучок

за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение при ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2020/2021 година. бр.08-191/19 од 14.08.2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5032/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе:

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.08.2018 година.

Бр.09-5033/2 Општина Струмица
01.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

385.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.08.2020 година, донесе:

Заклучок

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2020 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2020 година

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5033/1 Совет на општина Струмица
31.08.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

386. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2020 година
K1: (01.01.2020 - 30.06.2020 год.)

Приходи	Буџет		Наменска дотација за		Самофинансирачки активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација до крај на	%
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ВКУПНИ ПРИХОДИ	464.760.058	138.188.217	578.937.349	289.950.498	44.331.500	9.999.247	57.724.711	15.467.298	91.600.315	0	1.237.353.933	453.605.260	783.748.673	36,66
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	408.132.788	133.680.712	578.937.349	289.950.498	44.331.500	9.999.247	57.724.711	15.467.298	0	0	1.080.126.348	448.107.755	641.018.593	41,20
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	55.627.270	4.497.505	0	0	0	0	0	0	91.600.315	0	147.227.585	4.497.505	142.730.080	3,05
ВКУПНИ РАСХОДИ	464.760.058	138.188.217	578.937.349	270.986.567	44.331.500	9.999.247	57.724.711	8.979.850	91.600.315	0	1.237.353.933	428.153.881	809.200.052	34,80
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	245.311.886	93.223.557	578.937.349	270.986.567	43.331.500	9.999.247	32.108.370	7.679.551	0	0	889.898.905	381.898.922	517.799.983	42,45
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	219.448.372	44.964.660	0	0	1.000.000	0	25.616.341	1.300.299	91.600.315	0	337.885.028	46.264.959	291.400.069	13,70
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	408.132.788	133.680.712	578.937.349	289.950.498	44.331.500	9.999.247	57.724.711	15.467.298	0	0	1.080.126.348	449.107.755	641.018.593	41,20
71 Даночни приходи	274.528.341	81.917.207	0	0	0	0	0	0	0	0	274.528.341	81.917.207	192.611.134	29,84
711 ДАНОК ОД ДОХОДОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	9.000.000	8.893.566	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	8.893.566	106.434	98,82
713 ДАНОЦИ НА ИМОТ	60.000.000	25.581.255	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	25.581.255	34.418.745	42,64
717 ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	204.528.341	47.211.456	0	0	0	0	0	0	0	0	204.528.341	47.211.456	157.316.885	23,08
718 ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	1.000.000	230.930	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	230.930	789.070	23,09
72 Недајночни приходи	19.784.783	2.227.680	0	0	44.331.500	8.263.169	72.390	0	0	0	64.118.263	10.563.779	53.552.484	16,48
721 ПРЕТПРИМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	4.270	0	0	0	0	0	4.270	-4.270	0,00
722 ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	4.000.000	959.546	0	0	0	2.880	0	0	0	0	4.000.000	962.426	3.037.574	24,06
723 ТАКСИ И НАДМЕСТОЦИ	500.000	0	0	0	40.898.000	8.253.079	0	0	0	0	41.198.000	8.253.079	32.944.921	20,03
724 ДРУГИ ВЛАДНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	0	2.940	0	72.390	0	0	0	75.870	-75.870	0,00
725 ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.284.783	1.268.134	0	0	3.633.500	0	0	0	0	0	18.918.263	1.268.134	17.650.129	6,70
74 Трансфери и донации	114.819.684	49.545.825	578.937.349	289.950.498	0	1.736.078	57.724.711	15.394.368	0	0	751.481.744	356.626.769	394.854.975	47,46
741 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	114.819.684	49.545.825	578.937.349	289.950.498	0	1.736.078	766.341	0	0	0	684.523.374	341.232.401	353.290.873	49,13
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	56.968.370	15.394.368	0	0	56.968.370	15.394.368	41.564.002	27,03
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	55.627.270	4.497.505	0	0	0	0	0	0	91.600.315	0	147.227.585	4.497.505	142.730.080	3,05
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	4.497.505	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	4.497.505	42.502.495	9,57
733 ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	47.000.000	4.497.505	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	4.497.505	42.502.495	9,57

[illegible]

ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	219.448.372	44.964.660	0	0	1.000.000	0	25.616.341	1.300.299	91.600.315	0	337.665.028	46.264.959	291.400.069	13,70
48 Капитални расходи	219.448.372	44.964.660	0	0	1.000.000	0	25.616.341	1.300.299	91.600.315	0	337.665.028	46.264.959	291.400.069	13,70
480 Купување на опрема и машини	8.130.000	114.777	0	0	0	0	766.341	0	0	0	8.896.341	114.777	8.781.564	1,29
482 ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	182.025.740	38.870.782	0	0	0	0	14.850.000	1.300.299	0	0	196.875.740	40.171.081	156.704.659	20,40
485 ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	10.044.102	1.133.086	0	0	0	0	0	0	0	0	10.044.102	1.133.086	8.911.016	11,28
486 КУПУВАЊА НА ВОЗИЛА	200.000	197.485	0	0	1.000.000	0	10.000.000	0	0	0	11.200.000	197.485	11.002.515	1,76
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	19.048.530	4.648.530	0	0	0	0	0	0	91.600.315	0	110.648.845	4.648.530	106.000.315	4,20

K2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Струмица (01.01.2020 - 30.06.2020 год.)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	418.391
423	914.083
424	3.050.017
425	352.907
426	1.270.877
427	
451	
452	
453	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	6.990
481	
482	60.210.690
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	66.223.955

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена	Вкупно
јануари	5.073.905	23.951.603	неутужени	30.087.331
февруари	13.679.901	6.409.832	утужени	37.643.383
март	17.181.095	12.575.046		37.500.872
април	4.853.308	16.227.105		50.076.339
мај	6.200.994	4.445.021		62.728.603
јуни	5.890.355	4.842.904		55.490.696
јули				
август				
септември				
октомври				
ноември				0
декември				0

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.04.2020 година изнесуваат 71.156.752,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 4.853.308,00 денари, а износот од 16.227.105,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 62.411.845,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 8.744.907,00 денари. Општина Струмица до 31.04.2020 година има недоспеани обврски во износ од 13.402.261,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.05.2020 година изнесуваат 73.374.618,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 6.200.994,00 денари, а износот од 4.445.021,00 денар се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 63.634.627,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 9.739.991,00 денар. Општина Струмица до 31.05.2020 година има недоспеани обврски во износ од 16.735.860,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.06.2020 година изнесуваат 66.223.955,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 5.890.355,00 денари, а износот од 4.842.904,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 60.217.680,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 6.006.275,00 денари. Општина Струмица до 31.03.2020 година има недоспеани обврски во износ од 19.630.746,00 денари.

